

ФЕРШПЕД АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

Страна

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 37

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа

Додаток 2 - Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ФЕРШПЕД АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешката 15 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во придржено друштво во износ од 278.494 илјади денари. Друштвото ги води овие вложувања по набавната вредност. Друштвото не извршило последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на 31 декември 2022 година согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се намали вредноста на овие вложувања. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во придржено друштво во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

2. Друштвото во 2022 година изврши отпис на побарувања од купувачи во износ од 96.716 илјади денари и побарувања за дадени позајмици во износ од 283.673 илјади денари од подружница врз која на 24.02.2022 година беше отворена стечајна постапка. Овие салда од минати години се отишани на товар на акумулирана добивка од минати години. Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година за ненаплатливост на побарувања од купувачи од подружница во износ од 96.196 илјади денари и за ненаплатливост на побарувања за дадени позајмици на подружница во износ од 283.673 илјади денари.

3. Друштвото во 2022 година изврши исправка на вредност на вложување во подружница во износ од 22.125 илјади денари на товар на акумулирана добивка од минати години. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во подружници во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти описаны во Основа за мислење со резерва - точка 1 и освен за ефектите описаны во Основа за мислење со резерва - точки 2 и 3, финансиските извештаи објективно ја прикажуваат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФЕРШПЕД АД Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 26 април 2023 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев


ФЕРШПЕД АД Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	6	4.595.920	4.585.613
Останати приходи од работење	7	13.224	14.440
Потрошени материјали и сите инвентар	8	-51.353	-28.203
Трошоци за вработените	9	-199.438	-172.470
Амортизација	14	-52.661	-44.212
Набавна вредност на трговски стоки		-225.367	-202.645
Останати расходи од работење	10	<u>-3.990.284</u>	<u>-4.061.482</u>
Добивка од работење		90.041	91.041
Финансиски приходи	11	3.991	4.212
Финансиски расходи	11	<u>-1.880</u>	<u>-982</u>
Добивка пред оданочување		92.152	94.271
Данок на добивка	12	<u>-10.279</u>	<u>-11.244</u>
Добивка по оданочување		81.873	83.027
Основна заработка по акција (во денари)	13	5.022	5.093

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 27 февруари 2023 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Генерален директор

Иван Петровски




Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Добивка по оданочување		81.873	83.027
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		81.873	83.027

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	1.081.481	1.092.718
Нематеријални средства	14	275	349
Аванси за материјални средства		884	2.001
Вложувања во подружници и придрожени друштва	15	703.532	697.946
Вложувања расположливи за продажба	16	2.667	1.298
Останати долгорочни средства		-	-
Вкупно		1.788.839	1.794.312
Тековни средства			
Залихи	17	10.057	10.422
Побарувања од купувачи	18	141.941	257.412
Останати краткорочни побарувања	19	29.506	43.091
Краткорочни позајмици и депозити	20	150	286.183
Парични средства	21	124.901	116.126
Вкупно		306.555	713.234
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.095.394	2.507.546
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		677.426	677.426
Откупени сопствени акции		-431.248	-431.248
Законски и останати резерви		315.886	291.886
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана добивка		1.304.418	1.673.306
Вкупно		1.866.482	2.211.370
Нетековни обврски			
Обврски по долготочни кредити	22	1.577	11.038
Останати долготочни обврски		-	-
Вкупно		1.577	11.038
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	23	105.028	155.037
Останати краткорочни обврски	24	114.687	117.331
Обврски по краткорочни кредити	25	7.620	12.770
Вкупно		227.335	285.138
Вкупно обврски		228.912	296.176
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.095.394	2.507.546

Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	81.873	83.027
Амортизација	52.661	44.212
Добивка / загуба од продажба / вредносно усогласување на вложувања расположливи за продажба	-344	-36
Добивка / загуба од продажба на основни средства, и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-900	-5.268
Побарувања од купувачи	18.755	41.561
Останати краткорочни побарувања	13.585	-3.642
Залихи	365	110
Обврски спрема добавувачи	-50.009	-32.559
Останати краткорочни обврски	-2.694	7.012
Нето парични текови од деловни активности	113.292	134.417
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-45.122	-64.759
Набавки на нематеријални средства	-179	-
Аванси за основни средства	1.117	-4.085
Прилив од продадени основни средства	4.851	13.804
Одлив / прилив од вложувања во подружници, придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	-28.736	943
Прилив од останати долгочочни средства	-	-
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	2.360	2.000
Нето парични текови од инвестициони активности	-65.709	-52.097
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долгочочни кредити	-9.461	-5.428
Одлив од краткорочни кредити	-5.150	-17.867
Исплатени дивиденди	-8.916	-9.419
Исплатени награди	-15.281	-14.107
Откупени сопствени акции	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-38.808	-46.821
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	8.775	35.499
Парични средства на почеток на годината	116.126	80.627
Парични средства на крајот на годината	124.901	116.126

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2022 година	677.426	-431.248	291.886	0	1.673.306	2.211.370
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	81.873	81.873
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	81.873	81.873
Трансакции со сопствениците						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.966	-8.966
Распределено за награди	-	-	-	-	-15.281	-15.281
Отписи на салда од минати год.	-	-	-	-	-402.514	-402.514
на товар на акумулир. добивка	-	-	-	-	-24.000	0
Распределено за инвестиции	-	-	-	-	-	
во основни средства	-	-	24.000	-	-24.000	0
Распределено за законски	-	-	-	-	-	
резерви	-	-	-	-	-	
Состојба 31.12.2022 година	677.426	-431.248	315.886	0	1.304.418	1.866.482

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2021 година	677.426	-431.248	291.886	530.326	1.083.027	2.151.417
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	83.027	83.027
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	83.027	83.027
Трансакции со сопствениците						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.967	-8.967
Распределено за награди	-	-	-	-	-14.107	-14.107
Пренос од ревалоризациони	-	-	-	-530.326	530.326	0
резерви во акумулир. добивка	-	-	-	-	-	
Распределено за законски	-	-	-	-	-	
резерви	-	-	-	-	-	
Состојба 31.12.2021 година	677.426	-431.248	291.886	0	1.673.306	2.211.370

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.2. Основна дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е останати придружни дејности во превозот. Друштвото обавува и други дејности: јавни складишта, трговија со мешовита стока и угостителство.

1.3. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2022 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (19,65% на 31.12.2021 година), Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2021 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2021 година) и Европа АД Скопје 9,66% (9,66% на 31.12.2021 година).

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2021 година има откупено 1.810 обични акции или 9,99% од акционерската главнина (1.810 обични акции или 9,99% на 31.12.2021 година).

1.4. Бројот на вработените во ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2022 година изнесуваше 305 лица. На 31.12.2021 година во ФЕРШПЕД АД Скопје беа вработени 298 лица.

1.5. Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје се подгответи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба за кои постои активен пазар кои се признаени според објективна (пазарна) вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случаувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираните периоди.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува, намален за вратените производи и стоки, попустите и количинските работи.

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите.

Продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на нивната завршеност.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се исказуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се исказуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се исказуваат во билансот на успех како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата се книжат како зголемување на нивната вредност.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се врше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотписаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ФЕРШПЕД АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1,25 - 10%
Производна опрема	7 - 12,5%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,5%
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,5%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински приливи.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгочините средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста на вложувањата расположливи за продажба, се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во друштвата во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентираат според набавната вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната и нето реализациона вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отписаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Вложувања во хартии од вредност за тргување

Вложувањата во хартии од вредност за тргување во билансот на состојба се класифицираат во рамките на тековните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата за тргување се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата за тргување се признава во билансот на успех во рамките на останати оперативни приходи, односно расходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се исказуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при исказувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се исказуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се свидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на исказана загуба во работењето на Друштвото.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок на добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се исказува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, т.н. даночко непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (rizik од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примсна во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ФЕРШПЕД АД Скопје е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити и позајмици	9.197	23.808
Парични средства	-124.901	-116.126
Нето обврски по кредити	-115.704	-92.318
Капитал и резерви	1.866.482	2.211.370
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

На 31.12.2022 и 31.12.2021 година ФЕРШПЕД АД Скопје не е нето кредитно задолжено друштво бидејќи паричните средства се поголеми од обврските по кредити и позајмици.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	109.433	87.522	38.853	70.285
УСД	9	2.604	308	3.020
	109.442	90.126	39.161	73.305

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	7.058	1.724	-7.058	-1.724
УСД	-30	-42	30	42
	7.028	1.682	-7.028	-1.682

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	47.847	116.126
Побарувања од купувачи	141.941	257.412
Останати побарувања	25.170	32.007
Побарувања за дадени позајмици	150	286.183
Останати долгорочни средства	-	-
Вложувања во подружници, во придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	706.199	699.244
	921.307	1.390.972
Каматоносни со фиксна камата		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Парични средства	77.054	-
Депозити во банки	77.054	-
	998.361	1.390.972
Каматоносни со променлива камата		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	998.361	1.390.972
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	105.028	155.037
Обврски за позајмици	-	-
Останати тековни обврски	44.556	42.029
	149.584	197.066
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити и позајмици	-	-
	0	0
Каматоносни со фиксна камата		
Обврски по кредити и позајмици	9.197	23.808
	9.197	23.808
	158.781	220.874

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити и позајмици	-	-	-	-
Земени кредити и позајмици	-	-	-	-
	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	4.116	2.606	898	1.577	9.197
Обврски спрема добавувачи	105.028	-	-	-	105.028
Останати обврски	44.556	-	-	-	44.556
	153.700	2.606	898	1.577	158.781
	=====	=====	=====	=====	=====

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	5.002	2.579	5.189	11.038	23.808
Обврски спрема добавувачи	155.037	-	-	-	155.037
Останати обврски	42.029	-	-	-	42.029
	202.068	2.579	5.189	11.038	220.874
	=====	=====	=====	=====	=====

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	124.901	-	-	-	124.901
Побарувања од купувачи	122.968	12.475	3.208	3.290	141.941
Останати побарувања	22.287	-	-	2.883	25.170
Побарувања за позајмици	150	-	-	-	150
Орочени депозити	-	-	-	-	0
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	706.199	706.199
	270.306	12.475	3.208	712.372	998.361
	=====	=====	=====	=====	=====

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	116.126	-	-	-	116.126
Побарувања од купувачи	151.180	5.103	1.628	99.501	257.412
Останати побарувања	19.687	4.414	224	7.682	32.007
Побарувања за позајмици	600	-	-	285.583	286.183
Орочени депозити	-	-	-	-	0
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	699.244	699.244
	287.593	9.517	1.852	1.092.010	1.390.972
	=====	=====	=====	=====	=====

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба во земјата	4.429.738	4.376.191
Приходи од продажба во странство	166.182	209.422
Вкупно	4.595.920	4.585.613

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Наплатени отписани побарувања	106	357
Добивка од продажба на недвижности и опрема	968	4.827
Приходи од отпис на обврски	1.519	2.046
Приходи од надомест на штети	637	3.587
Приходи од вишоци	7.129	2.424
Останато	<u>2.865</u>	<u>1.199</u>
Вкупно	<u>13.224</u>	<u>14.440</u>

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени сировини и материјали	49.682	27.308
Отпис на ситен инвентар	<u>1.671</u>	<u>895</u>
Вкупно	<u>51.353</u>	<u>28.203</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	194.650	168.019
Други надоместоци за вработените	<u>4.788</u>	<u>4.451</u>
Вкупно	<u>199.438</u>	<u>172.470</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2022	2021
Транспортни трошоци	579.513	683.829
Потрошена енергија	62.171	22.022
Трошоци за тековно одржување и заштита	4.424	5.052
Трошоци за закупнини	8.917	5.047
Трошоци за царина и царински давачки	3.273.322	3.286.278
Вредносно усогласување и отпис на побарувања	1.724	7.321
Трошоци за репрезентација, реклами, спонзор.	6.561	8.365
Трошоци за банкарски услуги	6.182	5.983
Даноци кои не зависат од резултатот	4.481	4.557
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	2.268	757
Трошоци за вода и смет	8.450	8.133
Премии за осигурување	1.708	1.764
Трошоци за органите на управување	13.634	7.174
Трошоци за вработени преку специјализирана агенција за вработување	2.540	2.461
Трошоци за договор на дело	1.711	1.317
Трошоци за информатичко софтверски услуги	4.849	5.095
Останато	<u>7.829</u>	<u>6.327</u>
Вкупно	<u>3.990.284</u>	<u>4.061.482</u>

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од камати	289	-
Позитивни курсни разлики	715	873
Дивиденди	<u>2.987</u>	<u>3.339</u>
Вкупно финансиски приходи	<u>3.991</u>	<u>4.212</u>
Расходи за камати	-974	-483
Негативни курсни разлики	-906	-499
Останати финансиски расходи	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно финансиски расходи	<u>-1.880</u>	<u>-982</u>
Нето финансиски расходи	<u>2.111</u>	<u>3.230</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2022	2021
Добивка пред оданочување	92.152	94.271
Даночко непризнаени расходи	21.686	21.812
Даночна основа	113.838	116.083
Намалување на даночната основа	-11.044	-3.643
Даночна основа по намалување	102.794	112.440
Данок на добивка по стапка од 10%	10.279	11.244
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	10.279	11.244
Ефективна даночна стапка	<u><u>11,15%</u></u>	<u><u>11,93%</u></u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2022	2021
Заработка која им припаѓа на имателите на обични акции	81.873	83.027
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>16.303</u>	<u>16.303</u>
Основна заработка по акција во денари	<u>5.022</u>	<u>5.093</u>

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондериралиот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на 31 декември 2022 и 2021 година се како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2022 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2022 година	1.553.550	653.110	0	3.801	2.210.461	23.432
Нови набавки	15.834	21.336	7.952	-	45.122	179
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Пренос од аванси за инвест.	-	-	-	-	0	-
Прекнижување и усогласување	60	-	-	11	71	-
Опрема од припосена подружн.	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-1.218	-8.124	-	-	-9.342	-
Состојба, 31.12.2022 година	1.568.226	666.322	7.952	3.812	2.246.312	23.611
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2022 година	631.440	486.303	-	-	1.117.743	23.083
Амортизација	21.239	31.317	-	-	52.556	105
Прекнижување и усогласување	3.702	-3.779	-	-	-77	148
Расходување и продажба	-444	-4.947	-	-	-5.391	-
Состојба, 31.12.2022 година	655.937	508.894	0	0	1.164.831	23.336
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022 година	912.289	157.428	7.952	3.812	1.081.481	275

2021 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2021 година	1.489.548	544.122	148.869	3.510	2.186.049	23.432
Нови набавки	-	64.759	-	-	64.759	-
Пренос од инвестиции во тек	81.176	139.410	-220.856	270	0	-
Пренос од аванси за инвест.	-	-	7.228	-	7.228	-
Прекнижување и усоглас.	-	1	-	450	451	-
Опрема од припосена подружн.	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-17.174	-30.423	-	-429	-48.026	-
Состојба, 31.12.2021 година	1.553.550	653.110	0	3.801	2.210.461	23.432
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2021 година	622.000	490.689	-	-	1.112.689	22.965
Амортизација	20.542	23.552	-	-	44.094	118
Прекнижување и усоглас.	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-11.102	-27.938	-	-	-39.040	-
Состојба, 31.12.2021 година	631.440	486.303	0	0	1.117.743	23.083
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021 година	922.110	166.807	0	3.801	1.092.718	349

ФЕРИШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити и гаранции од банки под хипотека се дадени следните градежни објекти:

- хотел Александар Палас на Бул. 8-ми септември бр. 15 Скопје, КО Карпош со површина од 15.353 метри квадратни, со сметководствена вредност од 622.691 илјади денари;
- Деловен простор во Маџари на КП 1056 со површина од 14.305 метри квадратни, со сметководствена вредност од 58.820 илјади денари;
- Деловен простор во Маџари на КП 1050 со површина од 14.580 метри квадратни, со сметководствена вредност од 59.243 илјади денари.

15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во подружници		
- Сковин АД Скопје	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203.258	203.258
- Феришпед Брокер АД Скопје	10.542	32.667
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	33.443	5.732
- Ферагент ДОО Бар	66	66
- Фертrade ДОО Белград	250	250
	425.038	419.452
Вложувања во придружени друштва		
- Европа АД Скопје (учество од 21,77%)	278.494	278.494
- Останати	-	-
	278.494	278.494
ВКУПНО	703.532	697.946

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во котирани друштва на Македонска берза - сегмент берзанска котација	1.369	-
Вложувања расположливи за продажба		
во некотирани друштва	298	298
Вложувања во удели на трговски друштва	1.000	1.000
Вкупно	2.667	1.298

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	6.850	4.536
Трговски стоки	3.207	5.886
Вкупно	10.057	10.422

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	156.527	277.658
Побарувања од купувачи во странство	43.299	48.806
	<u>199.826</u>	<u>326.464</u>
Минус - Исправка на вредност	-57.885	-69.052
Вкупно нето	141.941	257.412

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од државата		
за повеќе платени даноци	1.717	24
Побарувања од вработени	2.474	4.013
Побарувања за аванси и депозити	1.847	3.532
Побарувања по цесии	14.456	21.114
Побарување за дивиденда од подружница	6.485	6.485
Однапред пресметани и платени трошоци	2.489	7.552
Останати побарувања	<u>38</u>	<u>371</u>
Вкупно	29.506	43.091

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	2022	2021
Позајмици на подружници	-	283.673
Останати позајмици	150	2.510
Депозити во банки	-	-
Вкупно	150	286.183

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметки	38.991	51.499
Денарска благајна	107	740
Благајна на менувачница	236	211
Девизни сметки	8.307	63.665
Девизна благајна	205	11
Депозити по видување	77.055	-
Вкупно	124.901	116.126

22. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022	2021
Халкбанк АД Скопје	6.109	16.447
Обврски по финансиски лизинг	3.088	7.361
Вкупно	9.197	23.808
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една година	-7.620	-12.770
Вкупно	1.577	11.038

Долгорочниот кредит од Халкбанк АД Скопје е девизен, со фиксна каматна стапка од 1,6% на годишно ниво.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Планот за отплата на главнината на долгорочните обврски на 31 декември 2022 година е како што следи:

година	во илјади денари
2023	7.620
2024	1.577
Вкупно	9.197

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	75.063	105.540
Обврски спрема добавувачи во странство	29.965	49.497
Обврски за нефактурирани стоки	-	-
Останато	-	-
Вкупно	105.028	155.037

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за данок на додадена вредност	1.826	1.569
Обврски за данок на добивка	1.057	3.061
Обврски за бруто плати	24.590	15.409
Обврски спрема членовите на органот на управување	7.381	-
Обврски по камати	1.445	1.419
Обврски за аванси	4.740	6.609
Пресметани трошоци (ПВР)	58.906	62.208
Пресметани приходи за идни периоди (ПВР)	6.485	6.485
Обврски по цесии	6.763	19.394
Останати обврски	1.494	1.177
Вкупно	114.687	117.331

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Од вкупно 58.906 илјади денари пресметани трошоци - ПВР (62.208 илјади денари на 31.12.2021 година) 48.639 илјади денари се однесуваат на трошоци за одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари (58.228 илјади денари на 31.12.2021 година). Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

25. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема банки	-	-
Обврски спрема подружници и придружени друштва	-	-
Обврски спрема останати кредитори	-	-
Вкупно	0	0
Тековна доспеаност на долготочни кредити	7.620	12.770
Вкупно	7.620	12.770

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
EUR	61,4932	61,6270
USD	57,6535	54,3736

27. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЛЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите подружници и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите со неговите подружници.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во подружници (белешка 15)	425.038	419.452
- Хотели Метропол АД Охрид (учество од 73,503%)	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје (уч. од 57,93%)	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје (учество од 99,981%)	10.542	32.667
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун (учество од 100%)	33.443	5.732
- Ферагент ДОО Бар (учество од 100%)	66	66
- Фертrade ДОО Белград (учество од 100%)	250	250
Побарувања од купувачи	1.723	98.897
- Сковин АД Скопје	-	96.196
- Хотели Метропол АД Охрид	483	1.132
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	329
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	-	-
- Ферагент ДОО Бар	1.240	1.240
Побарувања за краткорочни позајмици	0	283.673
- Сковин АД Скопје	-	283.673
	-	-
Останати краткор. побарувања (аванси, депозити, цесии, др.)	8.772	11.545
- Сковин АД Скопје	-	-
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	1.847	1.848
- Ферагент ДОО Бар	6.485	6.485
- Хотели Метропол АД Охрид	416	3.188
- Лотарија на Македонија АД Скопје	24	24
Обврски спрема добавувачи	6.410	10.633
- Сковин АД Скопје	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид	7	100
- Лотарија на Македонија АД Скопје	832	3.803
- Фершпед Брокер АД Скопје	282	156
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	3.949	5.169
- Ферагент ДОО Бар	1.248	1.251
- Фертrade ДОО Белград	92	154

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за краткорочни позајмици	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
Останати краткорочни обврски (камати)	1.418	1.418
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	194	194
- Фершпед Брокер АД Скопје	1.224	1.224
Приходи од продажба на стоки и услуги	25.868	28.792
- Сковин АД Скопје	-	6
- Хотели Метропол АД Охрид	20.952	24.944
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.878	2.445
- Фершпед Брокер АД Скопје	12	16
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	1.026	1.381
Приходи од камати	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	-
Набавки на стоки и услуги	16.410	16.938
- Сковин АД Скопје	-	331
- Хотели Метропол АД Охрид	281	111
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.924	3.134
- Фершпед Брокер АД Скопје	144	144
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	11.815	13.009
- Фертrade ДОО Белград	246	209
Расходи од камати	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	-
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-

Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите на ФЕРШПЕД АД Скопје со придружното друштво ЕВРОПА АД Скопје.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во Европа АД Скопје	278.494	278.494
Побарувања од купувачи	3.153	1.388
Останати краткорочни побарувања (аванси, цесии)	1.116	779
Обврски спрема добавувачи	765	1.322
Обврски за позајмици	-	-
Продажба на стоки и услуги	20.067	12.855
Набавки на стоки и услуги	2.024	1.710
Расходи за камати	25	-

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 година побарувањата од судски постапки покренати против ФЕРШПЕД АД Скопје изнесуваат околу 20.368 илјади денари (21.959 илјади денари на 31.12.2021 година). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември 2022 година има обврски по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 430.539 илјади денари (436.926 илјади денари на 31.12.2021 година).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.